

**ЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЌЕ СЕ
ВРШИ НА 26 И 27 АВГУСТ 2014 ГОДИНА од 8:00 - 15:00 часот
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ**

1. Три фотографии (2 ком. со димензии 3,5 x 4,5 и 1 ком. со димензии 2 x 3)
2. Пријавни листови за упис со 50,00 ден. таксени марки на уплатница + ШВ-20
3. Образец за запишување на семестар со 50 ден. таксени марки на уплатница
4. Потврда за уплатени 100 евра (за државна квота) и 200 евра (со кофинансирање) во денарска против вредност според средниот курс на Народна банка на Р.М. на денот на уплатата, при упис на секој семсетар, на:
жиро сметка број 1600104324 788 13
шифра 723012 41
примач УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје
банка на примачот Народна банка на Р.М.
сметка 100000000063095. пш 50.

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА на Скопје

НАЛОГОДАВАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ

УКИМ-ФБ 29

СКОПЈЕ

БАНКА НА ПРИМАЧ

НБ на РМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

1000000000063095

ИЗНОС

МКД

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ)

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)

ЦЕЛ НА ПОЗНАКА

МАРКА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

ПОТПИС

УПЛАТНА СМЕТКА

СМЕТКА НА КОРИСНИК

1600104324 788 13

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА

723012 41

НАЧИН

ДАТУМ НА УПЛАТА

2014

МЕСТО НА УПЛАТА

СКОПЈЕ

КОПИЈА обвршен ШВ50

5. Уплатница за уплатени 2.100,00 денари за упис (книжен фонд, материјални трошоци, компјутерско печатење итн.) на:
жиро сметка број: 1600104324 788 13
шифра: 723019 41
примач: УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје
банка на примачот: Народна банка на Р.М.
сметка: 100000000063095. пш 50.

НАЛОГОДАВАЧ		НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
[ПРАЗНО]		ДАТУМ НА ВАЛУТА	
НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ <i>Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје</i>		НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ <i>УККА - ОБЗУ</i>	
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ		БАНКА НА ПРИМАЧОТ	
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА		ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА <i>1000000000063095</i>	
ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ		ИЗНОС МКД <i>*2100.00</i>	
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ		УПЛАТНА СМЕТКА	
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА <i>Клиничен обонг. лек - шеријална програма</i>		СМЕТКА НА КОРИСНИК <i>1600104324 788 13</i>	
ПОТПИС		ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА <i>723019 41</i>	
[ПОТПИС]		НАЧИН	
ДАТУМ НА УПЛАТА <i>2014</i>		МЕСТО НА УПЛАТА <i>Скопје</i>	

образец ПП 50

6. Потврда за уплатени 750,00 денари на:

жиро сметка број: 1600103689 788 13

шифра: 723012 41

примач: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

банка на примачот: Народна банка на Р.М.

сметка: 100000000063095. пп 50.

цел на дознака: ИКСА

(секој студент ја внесува својата студиска програма - Драмски актери, Театарска и филмска драматургија, Театарска режија)

НАЛОГОДАВАЧ		НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
[ПРАЗНО]		ДАТУМ НА ВАЛУТА	
НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ <i>Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје</i>		НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ <i>Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје</i>	
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ		БАНКА НА ПРИМАЧОТ <i>НБ на РМ</i>	
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА		ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА <i>1000000000063095</i>	
ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБГ		ИЗНОС МКД <i>*750.00</i>	
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ		УПЛАТНА СМЕТКА	
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА <i>ИКСА на УККА ОБЗУ + седишната програма</i>		СМЕТКА НА КОРИСНИК <i>1600103689 788 13</i>	
ПОТПИС		ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА <i>723012 41</i>	
[ПОТПИС]		НАЧИН	
ДАТУМ НА УПЛАТА <i>2014</i>		МЕСТО НА УПЛАТА <i>Скопје</i>	

образец ПП 50

7. Потврда за уплатени 100,00 денари на:

жиро сметка број: 210 0558665801-02

примач: Сојуз на студенти на Факултет за драмски уметности - Скопје

банка на примачот: Тутунска банка, пп 10

УПЛАТНИЦА

УПЛАТУВАЧ

ПРИМАЧ

конмерцијална банка
од скопје

НАЗИВ И АДРЕСА НА УПЛАТУВАЧ
ИМЕ и Презиме
адреса

БАНКА НА УПЛАТУВАЧ

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ ЕМБГ И ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА
за Сојуз на студенти -
денари

ДАТУМ НА УПЛАТА
2014 Скопје

ПОТПИС

НАЗИВ И АДРЕСА НА ПРИМАЧ
Сојуз на студенти
при ФКУМ - Скопје

БАНКА НА ПРИМАЧ
Тутунска б. - Скопје

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
210055866580102

ИЗНОС
МКД *100,00

ШИФРА

НАЧИН

НАСТАВНИК НА ДОДЕЛИТЕЛ

КОПИЈА
образец ПП10

8. Уплатница од 100,00 денари на:

жиро сметка број: 1600104324 788 13

шифра: 723019 41

примач: УКИМ Факултет за драмски уметности - Скопје

банка на примачот: Народна банка на Р.М.

сметка: 100000000063095

цел на дознака: за осигурување за упис на I година, пп.50

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА

НАЛОГОДАВАЧ

ПРИМАЧ

НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ
ИМЕ и Презиме
адреса

НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ
УКИМ - ФКУМ
Скопје

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ

БАНКА НА ПРИМАЧОТ
НБ на РМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
100000000063095

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ ЕМБГ

ИЗНОС
МКД *100,00

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАДОЛЖУВАЊЕ

УПЛАТНА СМЕТКА

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА
за осигурување

СМЕТКА НА КОРИСНИК
1600104324 788 13

ПОТПИС

ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА
72301941

ДАТУМ НА УПЛАТА
2014

МЕСТО НА УПЛАТА
Скопје

образец ПП 50